

20140431247

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 февруари 2014 година.

Бр. 07-1214/1
25 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Член 1

Во Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2009), во членот 3 ставот (2) се менува и гласи:

„Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда со својство на правно лице, со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, кое ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Македонија пред судот и врши други стручни работи согласно со овој закон.“

Член 2

Членот 8 се брише.

Член 3

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:

„За именување на Владин агент се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весника, од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик кои се издаваат на целата територија на Република Македонија.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) За Владин агент може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
- 4) има минимум пет години работно искуство на правни работи, по положен правосуден испит;
- 5) има искуство во работењето од областа на заштитата и унапредувањето на човековите права и слободи утврдени со Уставот на Република Македонија и меѓународното право;
- 6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЛ ИБТ (TOEFL iBT) - најмалку 110 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 7 бода,
 - БЕЦ (BEC) - Higher,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Ц1 (C1) ниво,
 - ЦАЕ (CAE) (Cambridge English: Advanced) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 75 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Ц1 (C1) и
- 7) има положено психолошки тест и тест за интегритет.,,
Ставот (2) станува став (3).

Член 4

Членот 19 се брише.

Член 5

Директорот на Бирото - владин агент именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 6

Одредбата од членот 1 ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Одредбите од членовите 2, 3 и 4 ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.